

**ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ  
ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕЦА ОД ПОСЛЕДИЦИ НА НЕСРЕКЕН СЛУЧАЈ  
(НЕЗГОДА)**

**Член 1 - ОПШТИ ОДРЕДБИ**

(1) Општите услови за осигурување на лица од последици на несрекен случај (незгода) и овие Дополнителни услови за осигурување на деца од последици на несрекен случај (во понатамошен текст: Дополнителни услови), се составен дел на договорот за осигурување на деца од последици на несрекен случај (незгода) што договоруваачот на осигурувањето ќе го склучи со Акционерското друштво за осигурување Еуролинк – Скопје (во понатамошен текст: Осигурувач).

(2) Договорувач на осигурувањето може да биде родителот или старателот на детето, како и секое друго физичко или правно лице што има интерес да склучи вакво осигурување.

(3) Со овие Дополнителни услови се осигуруваат деца до 14 години живот без оглед на здравствената состојба и без плаќање на зголемена премија во смисла на член 9 став (3) точка 5 од Општите услови, освен душевно болните деца кои во секој случај се исклучуваат од осигурувањето.

**Член 2 - ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ**

(1) Осигурувачот е во обврска да ја исплати договорената осигурена сума предвидена во полисата целосно или делумно, или да надомести на трошоци за лекување, ако несреќниот случај кој има за последица, инвалидитет или само краткотрајно нарушување на здравјето на осигуреникот, настане:

1. во секојдневниот живот на осигуреното дете (дома и надвор од куќата, во училиште, на улица, на игралиште, при играње, при училишна настава, при излети и екскурзии итн.),

2. при возење со кое и да е превозно средство,

3. при занимање со следните спортови: гимнастички вежбања, атлетика, пливање, веслање, едрење, возење со кајак, рибарење, санкање, скијање, лизгање по мраз, голф, фудбал, ракомет, одбојка, кошарка, тенис, мечување, јавање, возење со велосипед и со ролшули, како и при скијачки скокови.

(2) Кога ќе настапи смрт на осигуреното лице поради несрекен случај, осигурувачот е во обврска да ја исплати за трошоци за погреб договорената осигурена сума за случај на смрт, но најмногу до износот кој како максимален е утврден со Одлука на Одборот на Директори на Акционерското друштво за осигурување Еуролинк – Скопје.

**Член 3 - ТРАЕЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО**

Ако во полисата е означен само денот на почетокот на осигурувањето, осигурувањето автоматски престанува со истекот на онаа година на осигурувањето во која осигуреното дете наполнило 14 години живот.

**Член 4 - КОРИСНИЦИ НА ОСИГУРУВАЊЕТО**

Доколку во полисата не е предвидено, како корисник на осигурувањето се смета:

1. за трошоци за погреб во случај на смрт на осигуреникот-лицето што ќе докаже дека ги исплатило трошоците или дека, е во непосредна обврска да ги плати,

2. во случај на инвалидитет на осигуреникот самиот осигуреник,

3. во случај на краткотрајно нарушување на здравјето на осигуреникот-лицето што ќе докаже дека ги исплатило трошоците за лекување или е во непосредна обврска да ги плати.

**Член 5 - ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

Овие Дополнителни услови важат заедно со Општите услови за осигурување на лица од последици на несрекен случај (незгода), а во колку се во спротивност со содржината на Општите услови, важат овие Дополнителни услови.

Овие Дополнителни услови ги донесе Одборот на директори на Акционерското друштво за осигурување Еуролинк - Скопје на својата 3-та редовна седница одржана на 25.02.2003 година со одлука бр. 0202-72/42 со примена од 25.02.2003 година